

**ЈЗУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
БИТОЛА СО СВОИТЕ СТРУЧНИ И КОМПЕТЕНТНИ
КАДРИ ВИ ОВОЗМОЖУВА ПОДРШКА ВО
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА (НАССР) СИСТЕМОТ
ВО ВАШАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕКУ:**

✦ **ЕДУКАЦИЈА И ТРЕНИНГ НА ТИМОВИ
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ИМПЛЕМЕН-
ТАЦИЈА НА НАССР СИСТЕМОТ, КАКО И
НЕГОВО ОДРЖУВАЊЕ И КОНТРОЛА**

✦ **ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈА ПО
ОСНОВНИ ЗНАЕЊА ЗА ХИГИЕНА НА
ХРАНАТА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА
СРЕДИНА**

✦ **АКТИВНО УЧЕСТВО ВО СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ДОБРА ХИГИЕНСКА И ДОБРА
ПРОИЗВОДНА ПРАКСА**

✦ **ИЗВРШУВАЊЕ НА САНИТАРНО
ХИГИЕНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА
ВРАБОТЕНИ КОИ ДОАГААТ ВО КОНТАКТ
СО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА
ХРАНА, КАКО И ИЗДАВАЊЕ НА
САНИТАРНИ КНИШКИ**

✦ **ИСПИТУВАЊЕ НА МИКРОБИОЛОШКА
И ПАРАЗИТОЛОШКА КОНТАМИНАЦИЈА
НА ПРИМЕРОЦИ ОД ХРАНА И БРИСЕВИ ОД
РАБОТНИ ПОВРШНИ**

✦ **ФИЗИЧКО-ХЕМИСКА АНАЛИЗА НА
ХРАНА, НАМИРНИЦИ И ПРЕДМЕТИ ЗА
ОПШТА УПОТРЕБА**

✦ **ПЛАНИРАЊЕ, ИЗВЕДБА И КОНТРОЛА
НАД ИЗВРШЕНАТА ДЕЗИНФЕКЦИЈА,
ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА
СПОРЕД (НАССР) ПРИНЦИПИ.
ИЗДАВАМЕ СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗВРШЕНА
Д.Д.Д. УСЛУГА.**

ЈЗУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА БИТОЛА



Здравјето наша заедничка цел

**СТРУЧЕН И КОМПЕТЕНТЕН КАДАР
ОД ОБЛАСТА НА ХИГИЕНА И
ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА,
ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И
МИКРОБИОЛОГИЈА
СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА**

*...преку 80 години
со Вас*

Контакт лица:

Прим. Д-р Марика Иванова

спец. по хигиена и здравствена екологија

Д-р Владо Трајковски

спец. по хигиена и здравствена екологија

Д-р Тони Коњановски

спец. по епидемиологија

тел: 047 208 100; 208 112; 208 116



ЈЗУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - БИТОЛА



**ДОБИЈТЕ СТРУЧНА И КОМПЕТЕНТНА
ПОДРШКА ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА
НА "НАССР" СИСТЕМОТ**

**Чл.26 од "Закон за безбедност на храна и на
производите и материјалите кои доаѓаат во
контакт со храна" (Сл.Весник на РМ
бр.54/2002 и бр.84/07), бара од
операторите на прехранбени производи
да го применуваат системот за проценка
на ризикот на критични контролни
точки (НАССР).**

**Со овој ситем се врши иденти-
фикација, проценка и контрола
на опасностите што се значајни
за безбедноста на храната.**



Подготвила: Д-р Е.Боговска
Дизајнир: Д-р А.Боговски

ШТО ПРЕТСТАВУВА (НАССР) СИСТЕМОТ

НАССР системот претставува научно базиран и систематичан приод кој ги дефинира специфичните опасности и мерките за нивна контрола со што се осигурува производството на безбедна храна. НАССР системот е алатка за проценка на опасностите и за воспоставување на контролни системи што се фокусираат на спречување на овие опасности, а не контрола и анализа на крајниот производ.

ПРИНЦИПИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА (НАССР) СИСТЕМОТ

Имплементацијата на НАССР системот ја вршат менаџментот, вработените итн., според инструкции на НАССР тимот, кој е потребно да биде предводен од стручни и компетентни лица (консултанти) со соодветно стручно знаење од областа на имплементацијата на НАССР системот како и добрата хигиенска и производна пракса.

Спроведување на НАССР принципите:

- ☑ Формирање на НАССР тим
- ☑ Опис на производот и процесот
- ☑ Идентификација на намената и начинот на употреба на производот
- ☑ Конструкција на дијаграм на текот на производство
- ☑ Листа на сите можни опасности, анализа на опасностите и утврдување на контролни мерки
- ☑ Одредување критични контролни точки(ККТ)
- ☑ Воспоставување на критични лимити за секоја ККТ
- ☑ Воспоставување на мониторинг систем за контрола на ККТ
- ☑ Воспоставување на корективни мерки за потенцијални отстапувања
- ☑ Воспоставување процедури за верификација
- ☑ Воспоставување евиденција и документација



ПРЕДНОСТИ ОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА (НАССР) СИСТЕМОТ

- ☑ Организиран, систематски и рационален пристап кон обезбедување сигурност на храната
- ☑ Системот не е базиран врз контрола на грешките, туку врз превенција на грешките
- ☑ Обезбедува идентификација и превентива на сите опасности
- ☑ Методи на контрола специфично адаптирани на секој процес и производ
- ☑ Контрола базирана врз активно учество и одговорности на вработените
- ☑ Метода на оперативна анализа применлива во целиот синџир, од суровина до потрошувач
- ☑ Компатибилен со стандардите ISO 9000 и ISO 14000
- ☑ Овозможува концентрација на сите расположливи ресурси во ККТ, поради контрола и превенција на опасностите
- ☑ Мотивираност на менаџментот и вработените
- ☑ Намалување на трошоците на лабораториски анализи
- ☑ Минимализација на загубите како последица на шкаротот и на повлекување на стоката од пазарот

ДЕЛОВНИ МОЖНОСТИ

- ☞ УНАПРЕДУВАЊЕ НА РЕПУТАЦИЈАТА И КОНКУРЕНТНОСТА НА ПАЗАРОТ
- ☞ ОЛЕСНЕТО НАВЛЕГУВАЊЕ КОН СТРАНСКИОТ ПАЗАР
- ☞ ПОГОЛЕМА ДОВЕРБА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ВО БЕЗБЕДНОСТА НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ
- ☞ ПОЕФЕКТИВНО КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ РЕСУРСИ И ЧОВЕЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ



НАШИТЕ СТРУЧНИТЕ ТИМОВИ КЕ ВИ ДАДАТ ПОДРШКА ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА (НАССР) ПРЕКУ:

